



МАКЕДОНСКАТА САГА

THE MACEDONIAN SAGA

В

о времето на општата еуфорија околу нашето членство во Европската унија, додека обидите за членство прераснуваат во игри без граници, зошто нашите погледи да не ги насочиме кон државата која својата љубов ја покажа признавајќи нè под уставното име. Зошто Република Македонија не би аплицирала за влез во САД како нејзина

52 држава? Токму сега, во вистинското време, Соединетите Американски Држави на дело покажаа и докажаа колку нè почитуваат и колку ни веруваат, а зошто и ние не би го сториле истото? Наместо кон членство во ЕУ, макотрпното одговарање на европрашалникот, спроведување реформи кои ги налага Унијата, ние да се стремиме кон аплицирање да станеме дел од најмоќната држава во светот САД, која воедно е и голем пријател на Македонија?! Моите лобирања САД да нè признаат под уставното име веќе се реализираа, па зошто не би успеало и нашето аплицирање за 52 членка на САД?! Досега Република Македонија не виде голем 'аир' од амбициите да стане дел од европското семејство, а за тоа колку сме несреќни како народ говорат и истражувањата.

Македонскиот народ својата среќа ја оценувал со 4,9 на скалилото од 1 до 10, покажува истражувањето од светската база на податоци, што веќе 20 години во 90 земји го спроведува холандскиот универзитет Еразмо од Ротердам, а резултатите се објавени на веб-страницата на Универзитетот. Резултатите од истражувањето спроведено од холандскиот универзитет покажуваат дека Македонците се најнесреќни меѓу народите на Балканот. Со својот живот меѓу задоволните и среќни е и американскиот народ со 7,4 на скалилото. На самото дно на среќа се Ерменија, Молдавија и Зимбабве. Последна е Танзанија која својата среќа ја оценува со 3,2 од скалилото од 1 до 10. Литванија и Летонците ја оценуваат својата среќа исто како и Македонците со 4,9, додека Романците и Бугарите се понесреќни и од нас.

Токму ваквите истражувања би требало да ни бидат показател каде да ја бараме среќата. И уште еднаш гласно ќе кажам дека Република Македонија има еден голем и верен пријател во лицето на Соединетите Американски Држави. Зарем треба да заборавиме дека Соединетите Американски Држави, само неколку часа откако Џорџ Буш беше реизбран за претседател на САД, решија официјално да ни се обраќаат со Република Македонија, што претставуваше прва одлука на официјален Вашингтон, која произлезе од вториот мандат на Буш во Белата кука.

Вистинската среќа би дошла тогаш кога ние би станале 52 држава од престижните во светот. Ако среќата ги следи храбрите, тогаш не е доцна да аплицираме за да станеме дел од најмоќната држава!

Ј

н the time of the common euphoria about our membership in the European Union, while the attempts for the membership are developing into games without border, why can't we turn toward the country that has shown its love by recognition of our country by its constitutional name? Why the Republic of Macedonia cannot apply for entrance in USA as 52-member state? Right now, in real time, the United States of America have shown and proved how much they respect us and how much they believe in us, but why can't we do the same? Instead of membership in EU, great difficulty in answering the Questionnaire, carrying out reforms that EU is prescribing, we should rush to apply for membership in the most powerful state in the world USA, which in the same time is big friend of Macedonia?! My lobbies USA to accept us by our constitutional name are already realized, so why our application for 52-member states of USA cannot succeed? Until now, the Republic of Macedonia has not big success in the ambitions to become part of the European family, and about that how unhappy we are as people are showing the researches. Macedonian people, its own happiness has estimated 4,9 from scale from 1 to 10. These data are from the research of the world base of data that were made by the Holland University Erasmus from Rotterdam, which already 20 years in 90 countries are conducting these researches. The results of this research are on the web side of this University. According to these results made by the Holland University, Macedonian people are the unhappiest between people in the Balkan. With their life, American people are happy and satisfied with 7,4 from the scale. On the bottom of scale are Armenia, Moldavia and Zimbabwe. Last one is Tanzania that has estimated its happiness with 3,2, from the scale from 1 to 10. Litany and Latonia have estimated their happiness same as the Macedonians with 4,9, but Romanians and Bulgarians are unhappier than us. Exactly these researches should show to us where we should look for our happiness. Ones more I will say that the Republic of Macedonia has one big and true friend in the face of the United States of America. Can we forget that USA, only few hours after the reappointment of George Bush for President of USA, officially has decided to accept us as the Republic of Macedonia, which was first decision of the official Washington from the second mandate of Bush in the White House? The real happiness will come when we will be 52-state from the prestiges in the world. If happiness follow the braves, than it's not too late for us to apply and to become part of the most powerful state!

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски

From the establissher Georgia – George Atanasoski